



## УПАТСТВА ЗА БОЛЕСТИ

### ДИЈАБЕТЕС

#### ВОВЕД:

Дијабетесот е една од најпроширените болести во светот. Бројот на лица заболени од дијабетес во последните 10 години е дуплиран. Дијабетес може да се реши во целост доколку дисциплинирано се придржувате на правилата како и пиењето и ондесувањето со исхраната за период од околу 42 дена и со закинување на инсулинските единици кои ги примате према дадените упатства.

#### ЗАБОЛУВАЊА:

**ДИЈАБЕТЕС ТИП 1** (type 1 Diabetes) (јувенилни дијабетес-зависен) и **ДИЈАБЕТЕС ТИП 2** (type II Diabetes) , познат како дијабетес на возрасните. Дијабетес ТИП 1 , најчесто ги погаѓа децата и се развива до 30 или 35 година а е предизвикан од **неспособноста на ПАНКРЕАСОТ да произведува доволно ХОРМОН - ИНСУЛИН**, кој е потребен за разградување на јагленохидрати, скробот и шеќерот. Независно од причинителите, во овој случај има трајни оштетувања на бета клетките во главата на панкреасот и нема можност за произведување на инсулин. Овој вид се смета за потешко решлив по методите на алтернативата и повеќе време треба за неговото

решение а може и да не се успее во неговото решавање но може да се одржува и да се контролира како процес како и да се ублажи како пореметување.

**ДИЈАБЕТЕС ТИП 2** е поинаков за разлика од првиот вид, овде се произведува ИНСУЛИН ама истиот е нежелотворен „неквалитетен“. Најчесто поради повеќе причини, меѓу кои и зачестените замастувања на црниот дроб и посебно панкреасот и неговата „мрзливост“ како орган, доаѓа до ситуација или на недоволно произведување на Инсулин или пак „неквалитетен“ инсулин кој не во состојба да ја врши својата функција.

## ТЕРАПИЈА:

Терапијата се состои од три дела и тоа :

**ПРВИОТ ДЕЛ** е составен од чаеви, чајни комбинации, мацерати, тинктури, медовини, кантариони, чија база на изработка се исклучиво неотровни лековити тревки од Преспанското поднебје со изразено висок и редок квалитет. Комбинациите на терапијата се прават на основа на претходно составена дијагноза, во чие комбинирање влегуваат и до сто врсти на тревки. Нивните дејства се многубројни и многукратни, а се однесуваат на целосно чистење на организмот, исправување на метаболизмот и хормоналниот систем, крвниот и лимфниот систем, со изразити диуретични, антисептични, антибактериски, холагогни, холеритични

и многу други својства кои помагаат при лекување на овие заболувања.

**ВТОРИОТ ДЕЛ** се состои од РЕЖИМ на исхрана, соодветен на дијагнозата и болеста, работен на основа на долгогодишното искуство, како по теориите на Карпер, Гинтер, Бројс, Зараи, Дајмонт и други светски имиња али прилагоден на нашиот менталитет, навиките, поднебјето, микроклиматските услови и поврзаноста на човекот со местото во кое живее и опстојува и производите во околината. Со исхраната се постигнува исправување на биоритамот, метаболичката рамнотежа, внесување и до 70% дневно животно течности преку овоштите и зеленчукот, правилно јадење и права храна исправен и навремен катаболизам и метаболизам, детоксикација на органите и организмот, јакнење на одбраната, крвниот, хормоналниот и лимфниот систем.

**ТРЕТИОТ ДЕЛ** е решавањето на проблемот на психолошкиот фактор - душата, преку почести и директни контакти со човекот третман на човекот како човек а не како предмет на кој мора да му се стави на знаење дека телото е составено од три работи тело, ум и душа, во кои мора да се води сметка и за Надежта, Љубовта и Верата, и со делување, заедничко на сите три работи може да се постигнат саканите ефекти и да се реши проблемот на болеста и тоа како трајно решение.

**ТЕРАПИЈАТА** е превентивна, заштитна и исцелителна што значи со нејзиното започнување се избегнуваат болките, нападите, дејствата на истата се благоисцелителни, не се силни и јаки, заради што нејзината примена е подолготрајна. Кај одредени болести лечењето може да трае и повеќе месеци (камен, Ту, Ца, цисти и слично), но истото е нештетно, нествара навика и нема нус појави со ниедно лекарство. Единствено што смета е долготрајното пиење на чаевите, но кога ќе се земе во предвид дека со тоа се добиваат трајни решенија е сепак исплатливо.

По завршување на Терапијата од 42 дена се прават вообичаени контроли (крвна слика, ехо, ренгентски нативни снимки) и штом се констатира и од лекарска страна дека резултатот е добар и се прекинува терапијата и се даваат совети за натамошно однесување за догледно време за да не дојде до рецидив, односно повторување на заболувањето.

По методите на лечење со оваа терапија, истата не се коси нити се спротивставува со лечењето од страна на современата медицина, така да може истовремено да се користат и лекарствата од лекарите а да се спроведува и ова терапија.

Пожелно е при спроведување на терапијата да се нагласува сопствената интуиција односно да се наслушнува организмот што му треба и што треба да се прави и по сопствена иницијатива да се презема она што бара организмот, умот или душата, односно треба самиот на себе да сте си лекар.

**САМО СО ЗАЕДНИЧКО ДЕЛУВАЊЕ И СООДЕЈСТВО НА СИТЕ ОВИЕ ФАКТОРИ И СОРАБОТКАТА СО БОЛНИОТ И НЕГОВОТО ДИСЦИПЛИНИРАНО ОДНЕСУВАЊЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА БОЛЕСТА.**

## КОИ ЧАЕВИ СЕ ЗЕМААТ И КАКО?

*УРИНО МИКС ИЛИ ФЕМИ МИКС*

*ХЕПАТО МИКС 3/1*

*ХЕПАТО МИКС 4/1*

*СЕМЕ ОД КОПРИВА*

*ПРЕСПАНСКА ГОРЧИЦА*

Во 2 литри вода зовриена се ставаат две супени лажици или **ФЕМИ МИКС** ИЛИ **УРИНО МИКС** една супена лажица **ХЕПАТО МИКС 3/1** и една супена лажица **ХЕПАТО-МИКС 4/1**. Се остава да отстаи 12 часа, се процеѓува и се пие во текот на денот, а не наеднаш.

**Преспанска горчица** – се пие 3 пати по едно кафено лажиче на празен стомак.

ЧАЕВИТЕ СЕ СПРЕМААТ СО КУПЕНА НЕГАЗИРАНА И ВОДА БЕЗ МИНЕРАЛИ (ОБИЧНА) КУПЕНА ОД ПРОДАВНИЦА ИЛИ, А НЕ ВОДА ОД ВОДОВОД, доколку постои можност за мерливост дозволени ppm – растворени тешки метали во вода се до 40 ppm, на поголем број од амбалажата на купена вода стои и бројот на ppm единици.

## **ИСХРАНА:**

Исхраната може да се спроведува и по крвните групи, при што крвната група А, Б, АВ се претежно вегетеријански групи со исклучок може да се користи месо од мисирка и риба.

Крвната група О, треба во исхрана да вклучува варено или печено месо, не пржено во масло, од сите видови (по малку свинско) но не повеќе од 500 гр. неделно, за сите крвни групи важи забраната за користење на

### ***„БЕЛИТЕ СМРТИ“.***

- Млеко и млечни производи
- Бело брашно и производи
- Бел шеќер и производи
- Ајвар и други намази.

**Во исхраната задолжително се вклучува цимет како зачин.**

## **ДИЈАБЕТИЧАРИ КОИ ПРИМААТ \*ИНСУЛИН\***

Првите 7 дена се зема и терапијата со чаевите и исхраната и одредениот инсулин.

Шестиот ден се кини 2 единици, седмиот две единици и осмиот ден две единици а чаевите се земаат редовно. Следните пет -7 дена се зема инсулиноот без оние 6 единици и чаевите. Потоа постапката се повторува. Три дена се кинат по две единици а 7 дена се оди со „затекнатите“ единици и чаевите. Се така додека се дојде до нула инсулин.

Потоа се продолжува со чаевите 14-21 ден да се стабилизираат „бета“ клетките и панкреасот (главата) и да се нормализира лачењето на инсулином.

Постојано се мери шеќерот и се договара и консултира со Треварот Петковски.